

Врз основа на член 14 став 4 од Законот за Математичко-информатичка гимназија, а во согласност со член 4 од Правилникот за посебните критериуми на истакнати стручни лица кои ја остваруваат воспитно-образовната работа на Математичко-информатичка гимназија, ВД Директорот на гимназијата рспишува:

ЈАВЕН ОГЛАС

1.3а избор на истакнати стручни лица кои ја остваруваат воспитно-образовната работа на македонски наставен јазик во Математичко-информатичка гимназија и тоа:

Редброј	Наставен предмет	Фонд на наставни часови неделно
1.	Алгебра	6
2.	Геометрија	6
3.	Функции и реални броеви	6
4.	Програмрање	6
5.	Информатика	6

2.3а избор на истакнати стручни лица кои ја остваруваат воспитно-образовната работа на албански наставен јазик во Математичко-информатичка гимназија и тоа:

Редброј	Наставен предмет	Фонд на наставни часови неделно
1.	Алгебра	3
2.	Геометрија	3
3.	Функции и реални броеви	3
4.	Програмрање	3
5.	Информатика	3

Услови и Критериуми за избор на Истакнати стручни лица:

За истакнато стручно лице може да се избере лице на кое со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност и кое исполнува најмалку еден од следниве услови:

- да бил ментор на ученик кој бил награден на престижен меѓународен натпревар од соодветната област или
- да е запишан на докторски студии на соодветната област или
- да има стекнато научен степен доктор на науки на соодветната област.

Предност при избор за истакнати стручни лица имаат кандидатите кои се избрани во наставно-научни звања на соодветната област на високообразовните установи во Република Македонија. Математичко-информатичката гимназија Истакнатите стручни лица ќе ги ангажира г до 31 август 2021

Врз основа на член 14 став 4 од Законот за Математичко-информатичка гимназија, а во согласност со член 4 од Правилникот за посебните критериуми на истакнати стручни лица кои ја остваруваат воспитно-образовната работа на Математичко-информатичка гимназија, ВД Директорот на гимназијата рспишува:

ЈАВЕН ОГЛАС

1.3а избор на истакнати стручни лица кои ја остваруваат воспитно-образовната работа на македонски наставен јазик во Математичко-информатичка гимназија и тоа:

Редброј	Наставен предмет	Фонд на наставни часови неделно
1.	Алгебра	6
2.	Геометрија	6
3.	Функции и реални броеви	6
4.	Програмрање	6
5.	Информатика	6

2.3а избор на истакнати стручни лица кои ја остваруваат воспитно-образовната работа на албански наставен јазик во Математичко-информатичка гимназија и тоа:

Редброј	Наставен предмет	Фонд на наставни часови неделно
1.	Алгебра	3
2.	Геометрија	3
3.	Функции и реални броеви	3
4.	Програмрање	3
5.	Информатика	3

Услови и Критериуми за избор на истакнати стручни лица:

За истакнато стручно лице може да се избере лице кое покрај општите услови пропишани со Законот за средно образование, Законот за Математичко-информатичка гимназија ги исполнува и следните посебни услови

- да има стекнато научен степен доктор на науки на соодветната област
- да е запишан на докторски студии на соодветната област или
- да има стекнато научен степен магистер од соодветната област.
- истакнат професор со завршен VII -1 степен од соодветната област

Лицата кои исполнуват еден од погоре наведените посебни услови треба да се во редовен работен однос (универзитет, институт, училиште) во соодветната област.

Предност при избор за истакнати стручни лица имаат кандидатите кои се избрани во наставно-научни звања на соодветната област на високообразовните установи во Република Македонија. Јавниот оглас трае 3 (три) работни денови од денот на објавување. Математичко-информатичката гимназија Истакнатите стручни лица ќе ги ангажира до 31 август 2021, по предходно добиена согласност од Министерство за образование и наука.

ДСУ Математичко-информатичка Гимназија

д-р Јулија Гајдаџиева